

Службен весник

на Република Македонија

Број 88

11 јули 2012, среда

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2297. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Индонезија.....	2	2301. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и Програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот.....	5
2298. Одлука за ограничување на пловидбата на пловни објекти (скутери) на Охридското, Преспанското и Дојранското езеро.....	2	2302. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	7
2299. Правилник за видот на ознаката за сеча и начинот на вршење на означувањето за сеча.....	2	2303. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	7
2300. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на внесување на податоците на осудените лица во посебниот регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија и начинот на меѓусебно известување и соработка....	4	2304. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	7
		2305. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	7
		2306. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово бр. 07- 2018/1 од 18.6.2007 година.....	7
		Огласен дел.....	1-72

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2297.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесува

У К А З ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ- ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИНДОНЕЗИЈА

I

Г-дин Слободан Ташовски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Индонезија, со седиште во Њу Делхи.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 113
10 јули 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горги Иванов**, с.р.

ВЛАДА ДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2298.

Врз основа на член 23 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2007, 26/2009, 2/2010, 23/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.7.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПЛОВИДБАТА НА ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ (СКУТЕРИ) НА ОХРИДСКОТО, ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО

Член 1

Со оваа одлука се ограничува пловидбата на пловните објекти во категоријата чамец со механички двигател со јачина поголема од 45 kw, што му овозможува лизгање по површината на водата, може да превезува максимум три лица (скутери) на целата водена површина на Охридското, Дојранското и Преспанското езеро, заради безбедност на учесниците во пловидбата, човечките животи и животната и/или природната средина.

Член 2

Ограничувањето од член 1 на оваа одлука се однесува за периодот од 12 јули до 31 август 2012 година во времетраење од 11,00 до 18,00 часот, секој ден.

Член 3

Ограничувањето на пловидба на пловни објекти (скутери) не се однесува на скутерите наменети за службени потреби за вршење на инспекциски, царински и полициски надзор.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за ограничување на пловидбата за пловни објекти (скутери) на Охридското, Дојранското и Преспанското езеро („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2009).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5598/1
11 јули 2012 година
Скопје

Заменикот на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2299.

Врз основа на член 62 став (7) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ВИДОТ НА ОЗНАКАТА ЗА СЕЧА И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОЗНАЧУВАЊЕТО ЗА СЕЧА

Член 1

Со овој правилник се пропишува видот на ознаката за сеча и начинот на вршење на означувањето за сеча.

Член 2

(1) Ознаката за сеча може да биде стеблимична, групимична и површинска.

(2) Стеблимична и групимична ознака за сеча, се врши со втиснување на шумски жиг-означувач (во натамошниот текст: шумски жиг), на мазни засеци при основата на стеблото, односно на една од неговите подебели коренови жили и на стеблото на градна висина од горната страна во насока на стрмнината.

(3) На стеблата кои се предвидени за сеча во високостеблени шуми во државна сопственост без оглед на намената, како и високостеблени шуми во приватна сопственост во кои се вршат главни сечи покрај шумскиот жиг се втиснува и реден број на означеното стебло со означувач-номератор и тоа:

1) при ознаката за сеча во шума во државна сопственост наизменично:

- една година сина боја - непарна година и
- една година зелена боја - парна година.

2) при ознаката за сеча во шума во приватна сопственост наизменично:

- една година црвена боја - непарна година и
- една година црна боја - парна година.

(4) По исклучок од ставовите (2) и (3) на овој член тенките стебла (кај чистење и прореда) со дијаметар под 10 см. се означуваат само со водоотпорна боја на градна висина на стеблото кое е предвидено за сеча.

(5) Означувањето на стеблата за сеча при извршувањето на прореди се врши со втиснување само на шумски жиг при основата на стеблото и на градна висина.

Член 3

При означувањето на стеблата за сеча, првенствено се означуваат извалени, оштетени, суворври, исушени, со слаб квалитет и останати стебла што ја оневозможуваат или отежнуваат обновата на шумата и развојот на перспективните стебла во насадот.

Член 4

Стеблимичната и групимичната ознака за сеча на стеблата треба да биде рамномерно распоредена по целата површина во пододелот на шумскостопанската единица предвиден за сеча.

Член 5

(1) Засекот на стеблото при рамни терени, се прави при основата на стеблото или на една од неговите подебели коренови жили што пониско до земјата и на градна висина на страната што се наоѓа во насока на движењето на ознаката за сеча.

(2) Засекот на стеблото при стрмни терени, се прави од неговата долна страна, при основата на стеблото, односно на една од неговите подебели коренови жили, што пониско до земјата и тоа на спротивната страна од засекот на стеблото на градна висина, во насока на стрмината.

(3) Кај високостеблените шуми кога се применува стеблимична и групимична ознака за сеча, покрај тоа што се втиснува шумски жиг и реден број, секое означено стебло за сеча на градна висина се обложува со лента за означување, изработена од биолошки разградлив материјал.

Член 6

При ознаката за сеча, се втиснува шумски жиг, со употреба на водоотпорна боја и тоа:

- 1) за шумите во државна сопственост наизменично:
 - една година сина боја - непарна година и
 - една година зелена боја - парна година.

2) за шумите во приватна сопственост (на ретки видови дрвја, меѓни стебла помеѓу земјоделско земјиште, крајбрежна вегетација надвор од шума, дрвореди и паркови во населени места и слично) наизменично:

- една година црвена боја - непарна година и
- една година црна боја - парна година.

Член 7

(1) Површинска ознака за сеча се врши по претходно утврдување на површината предвидена во планските документи за чиста сеча на пододелот, а потоа се обележува нејзината гранична линија на цела површина.

(2) Обележувањето на граничната линија се врши со видни знаци на рабните стебла (со засечување и боење со водоотпорна боја), кои што треба да останат до завршување на сечата.

(3) За обележување на граничната линија од став (2) на овој член, освен со боење можат да се користат неподвижни камења, стари но здрави пенушки што ќе се најдат на граничната линија, поставување на столбови, хумки и друго.

(4) Во случаи на површинска ознака за сеча се втиснува шумски жиг на рабните стебла на површина-та предвидена за чиста сеча.

Член 8

(1) Обележувањето на стеблата со ознаката за сеча што се врши според член 2 став (3) од овој правилник, се врши со единствен сериски број на шумски жиг нумериран со арапски број, за секоја шумскостопанска единица посебно.

(2) Доколку шумскиот жиг од оправдани причини (оштетување или губење) не е употреблив, се задолжува нов шумски жиг за ознака за сеча во случај кога причините се пријавени до Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

Член 9

Извршеното обележување со ознака за сеча и направената шумска штета, се евидентираат во Книга за евиденција на извршена ознака за сеча во државна сопственост, Книга за евиденција на извршена ознака за сеча во приватна сопственост и Книга за евиденција на направена шумска штета во државна сопственост.

Член 10

(1) Ознаката за сеча во шума во државна сопственост, се врши со шумски жиг во форма на тркалезен облик со пречник од 32 мм., кој е нумериран со арапски броеви, во кои е испишан називот и седиштето на субјектот кој стопанисува со шумите во државна сопственост.

(2) Ознаката за сеча во шума во приватна сопственост, се врши со шумски жиг во форма на рамностран триаголник чија страна изнесува 35 мм., кој е нумериран со арапски броеви во кои е испишано: Македонија (МК), Приватна Сопственост (ПС) и назив и седиште на субјектот, односно име и презиме на стручното лице кое поседува лиценца за вршење на стручни работи во шумарството.

(3) Означувањето за направена шумска штета се врши со шумски жиг во форма на правоаголник кој е со димензии 40 x 30 мм., кој е нумериран со арапски броеви во кои е испишано: Македонија (МК), Шумски Штети (ШШ) и седиште на субјектот кој стопанисува со шумите во државна сопственост.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на вршење на ознака за сеча („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/98).

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09- 5781/4
5 јули 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2300.

Врз основа на член 13 од Законот за Посебен регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија („Службен весник на Република Македонија“ бр.11/12), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ
НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПОСЕБНИОТ РЕГИСТАР ЗА ЛИЦА ОСУДЕНИ СО ПРАВОСИЛНА
ПРЕСУДА ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА ЗА СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА И
ПЕДОФИЛИЈА И НАЧИНОТ НА МЕЃУСЕБНО ИЗВЕСТУВАЊЕ И СОРАБОТКА

Член 1

Во Правилникот за начинот на внесување на податоците на осудените лица во Посебниот регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија и начинот на меѓусебно известување и соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/12), како прилог се додава Образецот, кој гласи:

Прилог

Реден број	Име и презиме	Дата на раѓање	Адреса на живеење	Кривично дело за кое е осуден	Висина на казната	Започнување на издржување на казната	Прекин на издржување на казната	Бришење од Регистарот	Фотографија	Промена во текот на издржување	Забелешка

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2691/9
18 јуни 2012 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**2301.**

Врз основа на член 86 став 11 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11 и 6/12), министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗАЧИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ****Член 1**

Во Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот („Службен весник на Република Македонија“ број 39/07, 4/08, 20/09 и 38/12) образецот на „Уверението за положен испит за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај“ се заменува со нов образец кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-15444

4 јули 2012 година

Скопје

Министер,

Миле Јанакиески, с.р.

Прилог



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

УВЕРЕНИЕ

**ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗАЧИТЕ ВО
МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ**

Број _____

(име, име на еден од родителите, презиме)

(датум и место на раѓање)

(адреса)

Датум на одржување на испитот,

М.П. _____

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2302.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на ден 10.7.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Лилјана Саздовска Путинска, судија на Апелационен суд Скопје со навршување на 64 години на 22.05.2012 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 10.7.2012 година.

Бр. 07-1137/12
10 јули 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.

2303.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 10.7.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Ангел Величковски, судија на Апелационен суд Скопје со навршување на 64 години на 27.05.2012 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 10.7.2012 година.

Бр. 07-1138/12
10 јули 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.

2304.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 10.7.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Јусуф Рустеми, судија на Апелационен суд Скопје со навршување на 64 години на 20.06.2012 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 10.7.2012 година.

Бр. 07-1139/12
10 јули 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2305.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), постапувајќи по барањето број УП1 08-194 од 8.6.2012 година, на седницата одржана на 5.7.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Огнен Тилиќ.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Огнен Тилиќ се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Огнен Тилиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-УП1-194
5 јули 2012 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева – Кавракова, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2306.

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член 31, став 3 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“, бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), и член 23 став 4 и став 5 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр. 64/2012), а во согласност со член 64 на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр. 02-3658/6 од 10.7.2012 година, на 27-та седница одржана на 9.7.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА РАДИОДИFUЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВ-
СКО РАДИОДИFUЗНО ДРУШТВО НОВА ДООЕЛ
КУМАНОВО БР. 07- 2018/1 ОД 18.06.2007 ГОДИНА

1. Се одзема дозволата, бр. 07-2018/1 од 18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

2. Се задолжува Трговско радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да го плати доспеаниот, неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, во вкупен износ од 16.823,00 денари (по фактура бр.120/2012 од 10.07.2012 година), која се однесува за периодот на работење од 29.5.2012 година заклучно со 09.7.2012 година.

3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.

О б р а з л о ж е н и е

Советот за радиодифузија на РМ на својата 23-та седница одржана на 19 јуни 2012 година, ја разгледа Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување. Во врска со наведената Информација, Советот заклучи да иницира постапка за одземање на дозволата на Трговско радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово кое не ја исполни обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Следствено на тоа, а како Трговското радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата, Советот му достави Последно предупредување, бр.05-3347/1 од 20.6.2012 година, за подмирување на долгот кон Советот.

Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на својата 27-та седница, одржана на 09.07.2012 година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва.

Видно од Информацијата, се констатираше дека и покрај упатеното Последно предупредување, Трговско радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, заклучно со 09.07.2012 година, не ја исполни обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-2018/1 од 18.06.2007 година, пропишана согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не го плати доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставената Пресметка бр. 020/2012 од 30.5.2012 година на износ од 146.247,00 денари.

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а имајќи ги предвид одредбите содржани во член 63 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност и член 23 став 4 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија („Сл.весник на РМ“, бр.64/2012), Советот констатираше дека се исполнети законските претпоставки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-2018/1 од 18.6.2007 година на Трговско радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово.

Врз основа на тоа, Советот на 27-та седница, одржана на 09.07.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-3658/6 од 10.7.2012 година, донесе одлука како во диспозитивот.

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага извршувањето на одлуката.

Бр. 07-247
10 јули 2012 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
м-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

Упатство за правно средство: Против одлуката за одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012088